



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенско и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 29 мај 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 22

ГОД. XIII

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплатата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевия Мазна бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

271.

Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот закон, а заради извршување на членот 17 од Општиот закон за универзитетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54 и 58/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРАВОТО ДА СЕ ЗАПИШУВААТ НА ФАКУЛТЕТИ СВРШЕНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СРЕДНИТЕ ШКОЛИ ЗА ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ

Во Одлуката за правото да се запишуваат на факултети свршените ученици на средните школи за општо образование („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55) се вршат измени и дополненија, така што нејзиниот пречистен текст да гласи:

ОДЛУКА

за запишувањето на факултети на свршените ученици од средните школи за општо образование

1. Запишувањето на свршените ученици на средните школи за општо образование (гимназии) на факултетите од сите универзитети во земјава се врши без никакви ограничувања.

2. Исклучително, на одделни факултети на кои ограничениите можности и услови за изведување на наставата дозволуваат организирање настава само за определен број нови студенти, можат да се воведат конкурси за запишување определен број нови студенти. Бројот на новите студенти што на факултетот можат да се запишат преку конкурс, ќе се назначи во одлуката за конкурсот.

Одлуката за конкурсот ја донесува републичкиот извршен совет по предлог што го поднесува универзитетскиот совет по сослушување на факултетскиот совет.

Ако на конкурсот се пријават помал број кандидати од бројот предвиден со конкурсот, конкурсот нема да се спроведува.

3. Пријавените кандидати што ја положиле големата матура со одличен или многу добар успех ќе бидат запишани на факултет без оглед на тоа во колкав број се пријавиле за запишување и без оглед на бројот на нови студенти определен со одлуката за конкурсот.

За кандидатите што не ја положиле големата матура со одличен или многу добар успех конкурсот ќе се спроведе на тој начин што тие ќе се класифицираат спрема успехот што го постигнале на големата матура, особено водејќи сметка за успехот во последните класови во гимназијата од оние предмети што се од посебно значење за студиите на односниот факултет. Запишување на факултет ќе им се одобри на кандидатите што спрема изложените мерила постигнале најдобар успех, а во рамките на бројот определен за запишување со одлуката за конкурсот.

За кандидатите од претходниот став, по исклучок, со одлуката за конкурсот можат да се предвидат и приемни испити.

4. Се овластува Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет да дава објасненија за примена на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 159

24 мај 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

272.

Врз основа на членот 17 став 2 од Општиот закон за универзитетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54 и 58/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СВРШЕНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СРЕДНИТЕ СТРУЧНИ ШКОЛИ НА ФАКУЛТЕТИ

1. Во Одлуката за запишување свршените ученици на средните стручни школи на факултети („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/55) по одделот I се додава нов оддел II, кој гласи:

„II

Факултетскиот совет може да пропише општи услови (испити и др.) под кои ќе им го одобрува запишувањето на свршените ученици од средните стручни школи што според оваа одлука имаат право да се запишат на некој друг факултет.“

2. Досегашните оддели II—VI стануваат оддели III—VII.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 160

24 мај 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Велько Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

273.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работи на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА СОЗДАВАЊЕ ЗАПАСИ НА СЕМЕ ОД ЦРВЕНА ДЕТЕЛИНА

1. На кредитите што банките ќе им ги одобрат на задружните деловни сојузи, на стопански-те организации специјализирани за промет на семе-нски стоки и на Дирекцијата за исхрана за созда-

вање запаси на семе од црвена детелина од родот на 1956 година, а кое семе во поглед на квалитетот ги исполнува условите пропишани со сојузните прописи за промет на семенска стока, интересот не може да биде поголем од 1% годишно.

2. Интересот според оваа наредба банките ќе го наплатуваат од денот на користењето на кредитите од точката 1 на оваа наредба до целосната исплата на долгот, а најдоцна до 1 март 1958 година.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 6895/1

8 мај 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

274.

Врз основа на членот 29 став 2 од Уредбата за општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56 и 6/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ

I. Завршната сметка на Општествениот инвестиционен фонд опфаќа преглед на извршувањето на притекот, потрошувачката и користењето на средствата на фондот во годината за која се изработува завршната сметка.

II. Завршната сметка на Општествениот инвестиционен фонд се состои од:

- 1) преглед на извршувањето на планот за притек и користење на средствата на фондот;
- 2) преглед на состојбата на средствата на фондот;
- 3) преглед на употребата на средствата на фондот за инвестиции;
- 4) спецификации;
- 5) извештај за работењето на фондот.

III. Прегледот на извршувањето на планот за притек и користење на средствата на фондот се изработува според образецот бр. 1, кој е составен дел од ова упатство.

Во колоната 2 — План — се внесуваат податоците од општествениот план или документацијата на општествениот план на односната политичкотериторијална единица, и тоа конечните податоци потем сите извршени измени и дополненија на општествениот план. Ако во планот не е предвидена некоја позиција од овој образец, во колоната 2 на таква позиција се става притчка.

Во колоната 3 — Извршување на планот — се внесуваат податоци за периодот од 1 јануари на годината за која се изработува завршната сметка до денот до кој со сојузните прописи е определено годишниот план да се извршува (сметковна година). Ако при извршувањето на планот немало промени на некоја со планот предвидена позиција од овој образец, во колоната 3 на таква позиција се става притчка.

Колоната 4 — Процент на извршувањето на планот — претставува однос на извршувањето на планот спрема планот, т.е. однос на износите искажани во колоната 3 спрема износите искажани во колоната 2.

Позицијата 1 — Пренесени непотрошени средства од претходната година — ја опфаќа состојбата: 1) на средствата чија употреба е ограничена според важечките прописи; 2) на непотрошените средства од дефицитот за обезбедување исплатата на инвестиционите работи; 3) на расположивите средства на фондот, како кај банката кај која се водат средствата на фондот, така и кај другите банки од издвоените средства на фондот пренесени кај тие бан-

ки. Според тоа, во оваа позиција не се внесуваат износите на средствата на фондот што се наоѓаат во заемите. За оваа позиција се изработува и задолжителна спецификација според образецот бр. 4, кој е составен дел од ова упатство. Видејќи во почетокот на 1956 година постоеја разнородни фондови на политичкотериторијалните единици за кредитирање на инвестициите, а еднородните општествени инвестициони фондови се создадени дури во текот на 1956 година, и со оглед на тоа дека во 1956 година деловнично се вршени разграничувања на средствата на општествените инвестициони фондови на околиците и општините според исправките на политичкотериторијалната поделба, во завршната сметка за 1956 година кај околските и општинските фондови оваа позиција не се пополнува.

Позицијата 2 — Притек на средствата во текот на годината — ги опфаќа приходите предвидени со Уредбата за општествените инвестициони фондови и други сојузни прописи, и тоа како приходите со кои апсолутно се зголемуваат средствата на фондот, така и притекот на ануитетите и позајмиците и заемите што фондот ги пријимил од други фондови или од политичкотериторијалната единица, со кој притек релативно се зголемуваат средствата на фондот. Оваа позиција се расчленува по изворите на притекот на средствата. Во 1956 година во оваа позиција влегуваат и износите на пренесените средства на укинатите инвестициони фондови на политичкотериторијални единици според одредбите на одделите 4, 5 и 6 од главата XXV на Сојузниот општествен план за 1956 година, средствата на фондот од слична намена — според членот 35 од Уредбата за општествените инвестициони фондови, како и износите на средствата на укинатите општествени инвестициони фондови поради дополнителни политичкотериторијални промени.

Позицијата 3 — Средства пренесени во други фондови — ги опфаќа како износите на учеството на републичкиот општествен инвестиционен фонд и на општествениот инвестиционен фонд на автономната единица во средствата на околиците општествен инвестиционен фонд, а според одредбите од сојузниот општествен план за соодветната година и членот 1 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за општествените инвестициони фондови, така и износите на средствата што во текот на годината се пренесени во други фондови врз основа на важечките прописи или на планот за користење на средствата на фондот.

Позицијата 4 — Финансирање на инвестициите без обврска за враќање — ги опфаќа износите на средствата дадени во текот на годината за финансирање на инвестициите без обврска за враќање.

Позицијата 5 — Намалување на средствата (расходи) на фондот во текот на годината — ги опфаќа расходите на фондот со кои дефинитивно се намалуваат средствата на фондот, а кои не се опфатени кај позициите 3 и 4. Оваа позиција се расчленува по видови на расходи. Некои од тие расходи се наброени во самиот образец, а другите ненаброени расходи треба да се опфатат во оваа позиција во целост. Во 1956 година во оваа позиција влегува и износот на задолжителната 6%-на резерва пресметан од приходите на фондот што произлегуваат од 1955 година, а се наплатени во корист на фондот по 29 февруари 1956 година.

Позицијата 6 — Средства пласирани во заеми во текот на годината — содржи износи на средствата на фондот пласирани во текот на годината во заеми, било како извршување на обврските на фондот по заемите склучени во пораваните години, било по заемите склучени во текот на годината за која се изработува завршната сметка. Со оглед на тоа дека средствата се пласираат во заеми од средствата на фондот кај банката која ги води средствата на фондот и од издвоените средства на фондот кај други банки, оваа позиција така и се расчленува.

IV. Прегледот на состојбата на средствата на фондот се изработува спрема образецот бр. 2, кој е составен дел од ова упатство.

Овој преглед ја содржи состојбата на средствата на фондот на денот до кој е определено да се извршува планот (последниот ден на сметковната година односно денот на заклучувањето на работењето за односната година).

Позицијата 1 — Заеми во отплата — ја содржи состојбата на средствата вложени во заемите за инвестиции што се извршени и што се отплатуваат. Партиите на овие заеми се водат кај банката што ги води и средствата на фондот.

Позицијата 2 — Заеми во користење — ја содржи состојбата на средствата вложени во заемите за инвестиции чие користење е во тек. Спрема тоа дали реализацијата на заемот се врши преку банката кај која се водат средствата на фондот или преку некоја друга банка, оваа позиција се расчленува на две потпозиции.

Позицијата 3 — Стасани обврски по заемите — ја содржи состојбата на стасаните ненаплатени ануитети по заемите од фондот кои фондот ги побарува од корисникот на заемот, а кои сметковно веќе се распределени како притек на средствата во фондот, но без пребивање со уплатените аконтации на име недоспеани ануитети.

Позицијата 4 — Заеми за обртни средства — ја содржи состојбата на средствата на фондот во заеми за обртни средства.

Позицијата 5 — Средства чија употреба е ограничена — ја содржи состојбата на средствата што според позитивните прописи не можат да се користат за инвестирање во основни средства.

Позицијата 6 — Непотрошен депозит — ја содржи состојбата на непотрошените средства на депозитот за обезбедување исплатата на инвестиционите работи.

Позицијата 7 — Расположливи средства — ги содржи непотрошените средства на фондот што според постојните прописи можат да се користат за пласирање во заеми и за други цели предвидени со прописи.

V. Прегледот на употребата на средствата на фондот за инвестиции се изработува спрема образецот бр. 3, кој е составен дел од ова упатство.

Колоната 2 — Во периодот што ѝ претходи на годината за која се изработува завршната сметка — ги опфаќа износите на средствата на фондот употребени за инвестиции од денот на оснивањето на фондот до денот на заклучувањето на работењето на фондот за годината за која се изработува завршната сметка. Со оглед на тоа дека општествените инвестициони фондови како еднородни фондови се основани во 1956 година, кај општинските и општествени инвестициони фондови оваа колона во прегледот за 1956 година не се пополнува.

Позицијата 1 — Финансирање на инвестициите без обврска за враќање — содржи:

1) во колоната 2 збир на износите на средствата на фондот за финансирање на инвестициите без обврска за враќање за сите години од оснивањето на фондот до почетокот на годината за која се изработува завршната сметка, но не и дотациите за другите општествени инвестициони фондови со намена за финансирање на инвестициите без обврска за враќање;

2) во колоната 3 ист износ што е искажан во позицијата 4 од колоната 3 во образецот бр. 1.

Позицијата 2 — Заеми за инвестиции — содржи:

1) во колоната 2 збир на износите на средствата на фондот пласирани во заемите за инвестиции (искористени средства на заемите) за сите години од оснивањето на фондот до почетокот на годината за која се изработува завршната сметка, подразбирајќи ги тука и веќе отплатените (изгаснати) заеми, но не и дотациите за другите општествени инвестициони фондови дадени со цел за кредитирање на инвестициите;

2) во колоната 3 ист износ што е искажан во позицијата 6 од колоната 3 во образецот бр. 1.

VI. Спецификациите ги содржат расчленетите износи искажани во одделни позиции од прегледите според обрасците бр. 1, 2 и 3 — и се даваат како прилог кон тие прегледи.

Според видовите, спецификациите се делат на задолжителни и факултативни. Задолжителната спецификација се изработува според образецот бр. 4, кој е составен дел од ова упатство. Кои и какви други спецификации е должна да изработи банката кај која се водат средствата на фондот определува надлежниот државен секретаријат за работи на финансите, односно управниот орган надлежен за работите на финансите на народниот одбор на околицата односно на општината.

VII. Извештајот за работењето на фондот, како основно, треба да содржи анализа на завршната сметка, како и да ги прикаже условите и причините што влијаеле врз работењето на фондот.

Во извештајот за работењето на фондот треба да се прикажат и стасаните а неизмирени обврски на фондот спрема другите фондови, како и според одобрените а неискористени заеми.

VIII. Завршната сметка на општествениот инвестиционен фонд за 1956 година се изработува, по исклучок од одредбата од членот 29 став 1 на Уредбата за општествените инвестициони фондови, за периодот од 1 јануари 1956 година до 28 февруари 1957 година, согласно со точката 6 одделот 5 главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, опфаќајќи го притоа притекот на средствата што произлегуваат од 1956 година до 28 февруари 1957 година, како и исплатите што се извршени до 28 февруари 1957 година за работите и набавките извршени до 31 декември 1956 година.

IX. По исклучок од членот 29 став 1 на Уредбата за општествените инвестициони фондови, банката кај која се водат средствата на општествениот инвестиционен фонд е должна завршната сметка на фондот за 1956 година да ја изработи и да му ја достави на органот од членот 30 на Уредбата за општествените инвестициони фондови најдоцна до 30 јуни 1957 година.

X. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 10496

22 мај 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

Образец бр. 1

ПРЕГЛЕД
НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ПЛАНОТ ЗА ПРИТЕК
И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД
ЗА 195— ГОД.
(политичко-територијалната единица)

Наименовање	План	Извршување на планот	% на извршу- вањето на планот
1	2	3	4

I. Средства

1. Пренесени непотрошени
средства од претходната
година

2. Притек на средства во
текот на годината (по
извори):

а)

б)

III. Структура на засемите за инвестиции пласирани во текот на годината

(Спецификација на позицијата 6 од образецот бр. 1)

6. Заеми од средствата на фондот кај банката кај која се водат средствата на фондот:

- а) заеми за основни средства
б) заеми за обртни средства

7. Заеми од издвоените средства на фондот кај други банки:

- а) заеми за основни средства
б) заеми за обртни средства

В к у п н о

275.

Врз основа на точката X во врска со точката I од Одлуката за условите и начинот на давање премии за количините јаглен произведени над предвидените количини производство во I тримесечје на 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56 и 18/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КОЛИЧИНИТЕ ЈАГЛЕН ПРОИЗВЕДЕНИ НАД ПРЕДВИДЕНИТЕ КОЛИЧИНИ ПРОИЗВОДСТВО ВО I ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1957 ГОДИНА

1. Во Упатството за примена на Одлуката за условите и начинот на давање премии за количините јаглен произведени над предвидените количини производство во I тримесечје на 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57) точката 1 се менува и гласи:

„Рудниците на јаглен можат да поднесат барање за исплата на премиите за количините јаглен произведени во I тримесечје на 1957 година над количините пријавени во смисла на точката IX од Наредбата за определување условите под кои рудниците на јаглен ќе продаваат јаглен во I тримесечје на 1957 година најдоцна до 15 јуни 1957 година.

Количините јаглен пријавени според претходниот став се сметаат како предвидени количини во смисла на точката II од Одлуката за условите и начинот на давање премии за количините јаглен произведени над произведените количини производство во I тримесечје на 1957 година.

Ако количината јаглен пријавена за I тримесечје на 1957 година е помала од количината што е утврдена како основица за давање премија за IV тримесечје на 1956 година, како основица за давање премии за I тримесечје на 1957 година ќе служи количината пријавена во смисла на точката XI од Наредбата за определување условите под кои рудниците на јаглен ќе продаваат јаглен во IV тримесечје на 1956 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/56).“

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9742

11 мај 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

276.

Врз основа на точката 13 од Решението за продажните цени на житата и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55), во врска со членот 34 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ РАЗЛИКИТЕ НА ЗАПАСИТЕ НА УВЕЗЕНА ПЧЕНИЦА И НА БРАШНО ОД ОВАА ПЧЕНИЦА

1. Износите во смисла на точката 5 од Решението за измени и дополненија на Решението за продажните цени на житата и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/57) претпријатијата за промет на жита, мелниците и водениците ќе ги пресметуваат според книговодствената состојба на запасите на увезена пченица и на брашно од оваа пченица на 1 мај 1957 година.

При пресметувањето на износите во смисла на претходниот став, треба да се земат предвид и оние количини увезена пченица што на 1 мај 1957 година се наоѓале на пат, а за кои се примени фактурите по кои пченицата е пресметана по 32 динари килограм.

2. Уплатата на износите пресметани според претходната точка има да се изврши најдоцна до 31 мај 1957 година во корист на сметката бр. 338048 кај Народната банка.

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9743

11 мај 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

277.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за продажните цени на тутунот и тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55), Сојузниот уред за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ТУТУНОТ ЗА ЦВАКАЊЕ

1. Цената на тутунот за цвакање во продажба на мало се определува на 425 динари за свилка од 12 шишки запретен тутун односно 35,50 динари за 1 шишка.

Цената од претходниот став важи за шишки во должина од 2 м и во обем од 0,07 м.

2. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи одредбата од точката 1 под в) од Решението за продажните цени за поодделни видови цигариња, цигари и тутун („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55) доколку се однесува на тутунот за цвакање.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1741

10 мај 1957 година

Белград

Директор
на Сојузниот уред за цени,
Јован Крстев, с. р.

278.

Врз основа на членот 76 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) и членот 69 од Правилникот за уредувањето на индустриските кланици и за организацијата на работата во нив („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/56), Сојузната управа за работи на ветеринарството пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ВЕТЕРИНАРНА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО, КВАЛИТЕТОТ, ПАКУВАЊЕТО И ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА МЕСОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ВО СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

1. Во Упатството за начинот на вршење ветеринарна контрола над производството, квалитетот, пакувањето и обележувањето на месото и на производите од месо наменети за извоз во Соединетите Американски Држави („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57) во точката 29 став 4 место цифрата „+ 70°C“ се става цифра: „+ 82°C“.

2. Во точката 136 наместо цифрата: „60°C“ се става цифра: „76°C“.

3. Во образецот А во десеттиот ред од текстот место зборовите: „што го регулираат прегледот на месото на земјата увозилица“ се ставаат зборовите: „на Министерството за селско стопанство на САД за регулирањето на прегледот на месото“.

4. Во образецот Б во седмиот ред од текстот наместо зборовите: „е предвидено со ветеринарните прописи“ се ставаат зборовите: „определил директорот на одделението за преглед на месо на Министерството за селско стопанство на САД“.

Бр. 1196

16 мај 1957 година

Белград

Директор
на Сојузната управа за работи
на ветеринарството,
др Сава Михајловиќ, с. р.

279.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТ НА ПЕЧАТАРСТВОТО

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Прислугување ракописи за печатење JUS Z.A.0.500

2. Наведениот југословенски стандард е објавен во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овој југословенски стандард влегува во сила на 1 јуни 1957 година.

Бр. 2155

20 мај 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Техничките прописи за изработка и употреба на подвижните затворени садови за компримирани, течни и под притисок растворени гасови, објавени во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/57, кои се составен дел од Правилникот за техничките прописи за изработка и употреба на подвижните затворени садови за компримирани, течни и под притисок растворени гасови, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА ПОДВИЖНИТЕ ЗАТВОРЕНИ САДОВИ ЗА КОМПРИМИРАНИ, ТЕЧНИ И ПОД ПРИТИСОК РАСТВОРЕНИ ГАСОВИ

Во членот 3 точка 2 под в) во формулата е изоставена ознаката за пробен притисок „р“, така што формулата треба да гласи:

$$p_s = \frac{Dv}{23p \cdot x \cdot y} + C_s$$

200 cm

Од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, 21 мај 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот од Техничките прописи за изработка и употреба на парните котли, парните садови, прегрејувачите на пара и загрејувачите на вода, објавени во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57, кои се составен дел од Правилникот за техничките прописи за изработка и употреба на парните котли, парните садови, прегрејувачите на пара и загрејувачите на вода, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА ПАРНИТЕ КОТЛИ, ПАРНИТЕ САДОВИ, ПРЕГРЕЈУВАЧИТЕ НА ПАРА И ЗАГРЕЈУВАЧИТЕ НА ВОДА

Во членот 53 во претсметката на котелот и неговите делови на сите места каде се назначува вредноста на σ место „кг/см²“ треба да се стави „кг/мм²“, и тоа: на страната 15 во десната колона во седумнаесеттиот ред оздола; на страната 17 во левата колона во вториот ред озгора; на страната 18 во левата колона во петнаесеттиот ред оздола и во десната колона во осмиот ред оздола; на страната 19 во десната колона во дваесет и третиот ред озгора; на страната 20 во левата колона во петнаесеттиот ред оздола; на страната 21 во левата колона во седмиот ред оздола и во десната колона во првиот ред оздола; на страната 22 во десната колона во шестиот ред озгора; на страната 23 во десната колона во осмиот ред озгора и во вториот ред под таблицата бр. 6, и на страната 25 во левата колона во седмиот ред озгора.

Од Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, 21 мај 1957 година, Белград.

РЕШЕЊА

Врз основа на членот 39 став 3 од Законот за државната управа, а во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА ОПШТА УПРАВА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се назначува за помошник секретар за општа управа на Сојузниот извршен совет др Лавослав Каделбург, досегашен судија на Врховниот суд на НР Србија.

Р. бр. 2629

15 мај 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Раиковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 15 од 13 април 1957 година објавува:

Одлука за потврда на задолжителното толкување на членот 58 став 3 од Законот за народните одбори на околиите;

Одлука за разрешувањето на претседателот и за избирање претседател и еден член на Извршниот совет на Народната скупштина на Народна Република Србија;

Одлука за продолжување облогот со данокот на доход на приходите од зградите за даночната 1955 година за даночната 1956 година;

Одлука за овластување одделни секретаријати на Извршниот совет на Народната скупштина на Народна Република Србија и другите органи на управата за донесување правилници за својата внатрешна организација;

Одлука за определување процент од годишниот износ на данокот на доход и општинскиот данок на приходите од селското стопанство што ќе се исплати во одделни тримесечја во текот на 1957 година;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за претресување работите во надлежност на републичките органи на управата односно на републичките совети;

Решение за измени и дополненија на Решението за определување претпријатија чии директори ќе се назначуваат со конкурс што го распишува комисијата именувана од Извршниот совет на НРС;

Решение за преземање правата и должностите на оснивач над Детската колонија во Милошевац;

Решение за здружување на Електростопанското претпријатие ТЕ „Колубара“ — Велики Црљени во Заедницата на електростопанските претпријатија на Србија;

Наредба за приземена забрана на риболозот во реките: Јеловачка, Дојкиначка, Топлодолска, Водичарска и Градишка;

Правилник за собирање споредни шумски производи во шумите и на шумското земјиште;

Правилник за чистите сеци во шумите.

Во бројот 16 од 20 април 1957 година објавува: **Закон** за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности;

Закон за надзорот над стручната работа на здравствените установи;

Објава од Извршниот совет на Народната скупштина на Народна Република Србија за измените во членството во Републичкиот совет за народно здравје.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 14 од 30 март 1957 година објавуваат:

Решение за спојување на Шумаријата „Бајбагора“, Нова Градишка и Шумаријата „Старча“, Нова Градишка во Шумарија Нова Градишка.

Исправка на Наредбата за определување установи на подрачјето на Народна Република Хрватска во кои може да се врши испитување на прехранбените производи.

Во бројот 15 од 9 април 1957 година објавуваат: **Решение** за именување постојани изборни комитети за спроведување избори на одборници на народните одбори во околицата Макарска;

Решение за оснивање Дом на студентите на Свеучилиштето во Загреб;

Исправка на VI конкурс за давање заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд со цел за унапредување на стопанството на стопански неразвиените краишта.

Во бројот 16 од 19 април 1957 година објавуваат: **Одлука** за цените на услугите во ветеринарните станици и ветеринарните амбуланти;

Одлука за начинот и условите за исплата на додатоките на ветеринарите и на ветеринарните помошници;

Извештај од Републичката изборна комисија за дополнителниот избор за народни пратеници на Републичкиот совет на Саборот на Народна Република Хрватска;

Решение за распишување дополнителни избори на Народниот одбор на општината Кистање;

Решение за оснивање Народна апотека во Војин;

Решение за оснивање Здравствена станица во Војин;

Решение за оснивање Општинска здравствена станица Крињак;

Решение за оснивање Здравствена станица Дрење;

Решение за оснивање Здравствена станица Чабавица.

УРАДНИ ЛИСТ ЈЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Јљудске Републике Словеније“ во бројот 10 од 4 април 1957 година објавува:

Одлука за определување аконтирација и плаќање на данокот на доход од селското стопанство, како и општинските локални даноци за второто тримесечје на 1957 година;

Одлука за определување паричната вредност на приманата во натура;

Решение за измена и дополнение на Решението за прогласување на Заводот за истражување материјали и конструкции на НРС за установа со самостојно финансирање;

Решение за именување директор на Заводот за проучување на школството;

Решение за именување главен инспектор при Инспекторатот за трудот на НРС и директор на Управата за посредување на трудот на НРС;

Решение за дополнително именување член на стручниот совет на Извршниот совет за урбанизам, станбена изградба и комунални работи и член на стручниот совет на Извршниот совет за шумарство;

Наредба за измена и дополненија на Наредбата за определување народни одбори што осниваат испитни комитети за полагање стручни испити во одделни звања на квалифицирани и висококвалифицирани работници од селскостопанската струка;

Наредба за определување установи што можат да испитуваат прехранбени производи.

Во бројот 11 од 11 април 1957 година објавува: **Уредба** за организацијата и работата на Државниот секретаријат за правосудна управа на Народна Република Словенија;

Уредба за организацијата и работата на Државниот секретаријат за финансии на Народна Република Словенија;

Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за законодавство и организација на Извршниот совет;

Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет;

Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Извршниот совет;

Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за стоковен промет на Извршниот совет;

Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за урбанизам, станбена изградба и комунални работи на Извршниот совет;

Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за сообраќај на Извршниот совет;

Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за трудот на Извршниот совет;

Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет;

Уредба за организацијата и работата на Секретаријатот за народна одбрана на Извршниот совет;

Извештај за резултатот на дополнителните избори за Републичкиот совет на Народната скупштина на Народна Република Словенија во 1 изборна единица;

Извештај за резултатот на дополнителните избори за Соборот на производителите на Народната скупштина на Народна Република Словенија во 13 изборна единица;

Решение за именување Околинска изборна комисија Мурска Собота со седиште во Мурска Собота;

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 10 од 22 март 1957 година објавува:

Наредба за одбрана од поплава, за генералниот план и за организацијата на мрежата на органите за одбрана од поплава;

Решение за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за води;

Измени во пречистениот текст на постојаните судски толкувања;

Во бројот 11 од 29 март 1957 година објавува:

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за извршување на Уредбата за Фондот за социјални установи;

Решение за новиот состав на Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ — Централна за НР Босна и Херцеговина;

Извештај од Изборната комисија на НР Босна и Херцеговина за дополнителните избори за избор на народен пратеник во Соборот на производителите на Народната скупштина на Народна Република Босна и Херцеговина во производителната група индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околина Тузла—АИ.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 6 од 20 март 1957 година објавува:

Решение за назначување постојани судски власти лица во Народна Република Македонија.

Во бројот 7 од 26 март 1957 година објавува:

Одлука за максималните контингенти дрвна маса за сеча во 1957 година;

Одлука за количините вино и ракија што можат да се потрошат во домаќинствата на производителите без плаќање данок на промет;

Наредба за определување установи на територијата на НР Македонија во кои можат да се вршат испитувања на прехранбени продукти;

Правилник за матурокиот испит во средните општообразовни школи.

Во бројот 8 од 3 април 1957 година објавува:

Наредба за преземање мерки за спречување и отстранување на шушкавецот кај говедата;

Наредба за преземање мерки за спречување и отстранување крадата кај овците;

Наредба за преземање мерки за спречување и отстранување на антраксот кај добитокот;

Програма за полагање стручен испит за звањето квалификуван и висококвалификуван работник од украсно-градинарската струка;

Извештај на Републичката изборна комисија за дополнителните избори за избирање народен пратеник;

Објава за членовите на колегијалниот орган на републичкиот совет за школство избрани од самоуправните установи односно стручните и општествени организации.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 4 од 28 февруари 1957 година објавува:

Одлука за определување процент од годишниот износ на данокот на доход што има да се наплати во одделни тримесечја во 1957 година;

Решение за определување вкупниот број на членовите на одборот на домот, бројот на членовите на одборот на домот што ги избира Советот на домот и за именување членови на одборот на домот од редот на родителите, учениците и соработниците, за Домот на учителската школа во Никшиќ.

Решение за определување вкупниот број на членовите на одборот на домот, бројот на членовите на одборот на домот што ги избира Советот на домот и за именување членови на одборот на домот од редот на родителите, учениците и граѓаните, за Домот на учениците од Школата за уметнички занаети во Херцегнови;

Решение за определување вкупниот број на членовите на одборот на домот, бројот на членовите на одборот на домот што ги избира Советот на домот и за именување членови на одборот на домот од редот на родителите, учениците и граѓаните, за домот на учениците на Средната музичка школа во Котор;

Упатство за начинот на објавување на годишните извештаи и програми на публикациите на издавачките претпријатија и издавачките установи;

Решение за формата, големината и содржината на шумските жигови;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Географското друштво на НР Црна Гора;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на книжевниците на НР Црна Гора.

СОДРЖИНА

Страна

271. Одлука за измени и дополненија на Одлуката на правото да се запишуваат на факултетите свршените ученици на средните школи за општо образование — — — — — 385
272. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за запишување свршените ученици на средните стручни школи на факултети — — — — — 385
273. Наредба за максималната норма на интересот на краткорочните кредити за создавање запаса на семе од првеча детелина — — — — — 385
274. Упатство за изработка на завршните сметки на општествените инвестициони фондови — — — — — 386
275. Упатство за измена на Упатството за примена на Одлуката за условите и начинот на давање премии за количините јатлен произведени над предвидените количини производство во I тримесечје на 1957 година — — — — — 389
276. Упатство за начинот на пресметување и уплатување разликите на запасите на увезена пченица и на брашно од оваа пченица — — — — — 389
277. Наредба за определување продажната цена на тутунот за цваќање — — — — — 389
278. Упатство за измени на Упатството за начинот на вршење ветеринарна контрола над производството, квалитетот, пакувањето и обележувањето на месото и на производите од месо наменети за извоз во Соединетите Американски Држави — — — — — 390
279. Решение за југословенскиот стандард од областа на печатарството — — — — — 390
- Исправка на Техничките прописи за изработка и употреба на подвижните затворени садови за компримирани, течни и под притисок растворени тасови — — — — — 390
- Исправка на Техничките прописи за изработка и употреба на парните котли, парните садови, прегрејувачите на пара и затрејувачите на вода — — — — — 390